



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

### СООПШТЕНИЕ

#### **ОТВОРАЊЕ НА ИСТУРЕН ШАЛТЕР НА ФЗОМ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**

Денес, 30 август 2012 година, Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, заедно со Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, г. Сокол Митровски, и Директорката на Здравствен дом Скопје, го отворија истурениот шалтер на ФЗОМ – ПС Скопје, сместен во рамки на **Поликлиниката Ѓорче Петров**.

Истурениот шалтер во Ѓорче Петров е втор од ваков вид и воедно шалтер кој треба да покрие најголема територија и најбројни жители, имено кон **овој истурен шалтер гравитираат 150.000 граѓани, 11.500 фирми и 150 Приватни Здравствени установи (ПЗУ)**. Сите тие ќе можат да ги добијат услугите од здравственото осигурување на овој истурен шалтер.

Територијата која ќе ја опфаќа оваа канцеларија е дел општината Карпош, општина Ѓорче Петров, општина Сарај. Покрај овие општини истурениот шалтер е за сите субјекти од сите населени места на кои поблиску им е патувањето до Поликниката Ѓорче Петров, одошто до ФЗОМ - ПС Скопје во централното градско подрачје.

Користењето на услугите не е ексклузивно само за субјектите од овие населени места, односно е флексибилно, па така било кој од територијата на град Скопје кој оценил дека за добивање на услугата од ФЗОМ посоодветно место е истурениот шалтер во Ѓорче Петров истата ќе може да ја добие.



Осигурените лица, здравствените установи, избраните лекари, како и обврзниците за плаќање на здравствен придонес (фирмите) од овој шалтер ќе добиваат вкупно 5 различни услуги, кои воедно се и најфреквентните, односно ќе можат да ги добијат следниве услуги:

<i>Услуга</i>	<i>Опфат</i>
<b>1. Пријави – одјави во здравствено осигурување</b>	Сите пријави - одјави во здравствено осигурување со ЗО-1 обрасци, замена и заверка на здравствени книшки на осигуреници на територијата која ја покриваат истурените шалтери
<b>2. Прием на ИЛ обрасци</b>	Пријави и одјави на избран лекар со ИЛ обрасци – за сите избрани лекари кои се наоѓаат на територијата која ја



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

	покриваат истурените шалтери
<b>3. Печатење на сини картони</b>	Само дупли картони за осигуреници (вклучително и невработени лица) од територијата која ја покриваат истурените шалтери, како и прво печатење на картони за фирми до 10 вработени на истата територија, вклучително и земјоделци
<b>4. Одјава/Пријава од матичен лекар</b>	За сите осигурени лица кој сакаат да извршат одјава по службена должност од својот матичен лекар, а доколку имаат ил-1 образец за пријава кај новиот матичен да извршат и пријава.
<b>5. Потврди за платен придонес</b>	Сите осигуреници и фирми од соодветната територија може да добијат потврда дека придонесот за здравствено осигурување им е платен
<b>6. Потврди за ослободување од партиципација во цената на здравствените услуги за крводарители и лица со посебни потреби</b>	Издавање на потврди за сите осигуреници од соодветната територија

ФЗОМ се надева дека со приближувањето на услугите до граѓаните ќе овозможи брзо, ефикасно и навремено добивање на услуги од фондот, а со тоа на граѓаните ќе им овозможи заштеда на време и пари (патување, паркинг и сл.) кои се губеа со патувањето до самиот центар на градот и воедно побрзо ќе ги десиминира новините кои ФЗОМ ги воведува.

Со почит,  
ФЗОМ